

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИЛИ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили и членовите на нивните семејства, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2007 година.

Бр. 07-2276/1
18 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИЛИ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА

Член 1

Во Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили и членовите на нивните семејства ("Службен весник на Република Македонија" број 2/2002, 17/2003 и 30/2004), во членот 8 став 1 зборот "две" се заменува со зборот "пет".

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Припадникот на безбедносните сили кој се здобил со повреда или рана, што е непосредна последица од учество во одбраната на суверенитетот на Република Македонија, а кај кого оштетувањето на здравјето е 50% и повеќе, е доживотно ослободен од учество со лични средства при користење на здравствени услуги во примарна, специјалистичкоконсултативна и болничка здравствена заштита и има право на надомест на патните трошоци ако е упатен да користи здравствени услуги надвор од местото на живеење, во врска со здобиената повреда и во случај на друга повреда или болест."

Во ставот 2 кој станува став 3 по бројот "1" се додава сврзникот "и" и бројот "2".

Во ставот 3 кој станува став 4 по бројот "1" се додава сврзникот "и" и бројот "2".

Член 2

Насловот на Главата IV се менува и гласи: "ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ".

Член 3

Во членот 18 зборовите: "Со парична казна од 15.000 до 40.000 денари ќе се казнат за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 550 до 700 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на".

Член 4

Во членот 19 воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ од 550 до 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорно лице во правно лице, ако:".

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".